



## Министерство за финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр. 12  
1000 Скопје

Телефон: 02/3255-689

<https://bjn.gov.mk>

### Известување за склучен договор

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **19897/2022**

#### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Оперативно-техничка агенција Скопје**

I.1.2) Адреса: ул. **Орце Николов бр. 48**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Анастас Ефремов**, адреса на е-пошта: **anastas.efremov@ota.mk** Телефон/Факс: **072800009** /

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: **Државни органи - Општи јавни услуги**

#### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Ситна информатичка опрема, мерна опрема и алат

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Оперативно-техничката агенција, со адреса на ул. „Орце Николов“ број 48, пош.фах. 236, 3-ти кат

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Подетален опис за предметот на набавката е даден во тендерската документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
30197000-6	Ситна канцелариска опрема

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Да**

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: Сите делови

Дел број	Опис на делот за набавка	Аукција
1	Набавка на ситна информатичка опрема	Аукција

II.9) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

Електронска постапка? **Да**

### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **12.01.2023**

IV.1.2) Број на договорот / фактурата **05-17/1**

IV.1.3) Број на добиени понуди: **2**

Највисока добиена понуда: 661.600,00

Најниска добиена понуда: 590.115,00

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за производство промет услуги и посредување ЗОТЕБРОС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 125**

Град или населено место: **СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**

Држава: **Република Македонија**

IV.2.1) Групна понуда: **Не**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на набавката со ДДВ : 929.999,00

IV.3.2) Вредност на склучениот договор без вклучен ДДВ : **398.365,00**

IV.3.3) ДДВ: 0/5/18%

IV.3.4) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **470.070,00**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 13.01.2023